

Што толку страшно се случило во земјава, па Македонија од бајка да стане хорор филм? Дали можеби на страшен филм личи борбата со криминалот и со корупцијата, односно разобличувањето на тутунската и на урбаната мафија или, пак, шверцот со оружје? Веројатно снимките од акциите на МВР прикажани на ТВ-екраните и изгледаат страшно, но само за оние кои во изминативе години биле дел од оваа мрежа, која полека почнува да се расплетува. Ако стравот или шокот кој го доживуваат дел од членовите на опозицијата, кога го вклучуваат телевизорот, се должи на најновата филмска продукција на МВР, тогаш навистина ним нашата земја им делува како од времето на прохибицијата или, пак, можеби од времето на гонењето на големиот Ал Капоне. Но, за жал, ова е XXI век, и ова е Република Македонија, каде акционите филмови се во дивидитеките.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Се разгореа искрите меѓу власта и опозицијата. По кој знае кој пат, или можеби од секогаш меѓупартиски се нападнаа двете најголеми политички партии во Република Македонија - СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Вокабуларот на нападите е познат, а единствената разлика - моментниот статус. Сега ВМРО-ДПМНЕ е на власт, а СДСМ во опозиција.

Генерално, ова е сликата за политичката состојба во земјава, за која може сло-



ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НИКАКО ДА ПОЧНАТ ДА КОХАБИТИРААТ

бодно да се каже дека не се разликува од онаа од пред неколку години, или, пак, најмалку пред една. Но, сепак тука постои едно сепак, кое ја менува целата ситуација, или подобро речено ја враќа назад на нивото од пред неколку години. Погледувајте, станува збор за недослухот кој нашите политички елити го имаат меѓу себе, не само за внатрешните прашања, туку и за оние кои се од витално значење за нашата земја, а кои се темел кон градењето единствен став за Европската унија и за НАТО. Токму овде, на овие прашања, се сопнаа власта и опозицијата, кои веројатно заслепени од своите моментни позиции, заборавија што за нас е приоритет, односно го заборавија сè она што како шлаг ни го продаваа на секои избори - патот кон Европската унија.

Сегашната опозиција, предводена од СДСМ, односно од новата лидерка Радмила Шекеринска, веројатно како да заборави дека само пред неколку месеци беше власт, и нè убедуваше дека македонската приказна е успешен проект, кој ќе ѝ го продаде на Унијата, за разлика од сега кога истата таа личност, некогаш задолжена за евроинтеграциите, Македонија ја споредува со Белорусија. Од тука и прашањето, што толку трагично страшно се случило во земјава, па Македонија од бајка стана хорор филм? Дали можеби на страшен филм личи борбата со криминалот и со корупцијата, односно разобличувањето на тутунската и на урбаната мафија или, пак, шверцот со

оружје? Веројатно снимките од акциите на Министерството за внатрешни работи, прикажани на ТВ-екраните и изгледаат страшно, но само за оние кои во изминативе години биле дел од оваа мрежа, која полека почнува да се расплетува. Ако стравот, или шокот кој го доживуваат дел од членовите на опозицијата, кога го вклучуваат телевизорот, се должи на најновата филмска продукција на МВР, тогаш навистина ним нашата земја им делува како од времето на прохибицијата или, пак, можеби од времето на гонењето на големиот Ал Капоне. Но, за жал, ова е XXI век, и ова е Република Македонија, каде акционите филмови се во дивидитеките, а реалноста се акциите на Владата на Република Македонија, односно нејзината активност за сузбивање на криминалот и корупцијата, за кои мораме да кажеме дека долго време царуваат.

Веројатно, токму овие активности се рефлектираа и врз политичкиот живот во земјава, и создадоа вистински јаз меѓу власта и опозицијата, кој од ден на ден, односно како се засилува борбата против мафијата, така сè повеќе се зголемува далечината меѓу нив. Се почна со желба за соработка, особено за како што секогаш велат, стратешките прашања за земјава, а веројатно завршува со меѓупартиско разидување, кое се чини прераснува во пожар, кој најверојатно ќе треба да го гаснат меѓународните претставници. Не е прв пат, но очигледно е дека нема да биде ниту последен!

СНИМКИТЕ НА МВР - ХОРОР ФИЛМ ЗА ОПОЗИЦИЈАТА

ЦРВЕНКОВСКИ МУ ВРАЌА НА ГРУЕВСКИ!?

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, како што дознаваме, бил неверојатно изненаден и навреден од Владата, која одлучи да го бојкотира неговото годишно излагање пред пратениците. Власта остана на цврстиот став дека и натаму за нив тој не е претседател, што дополнително ја отежнува натамошната соработа меѓу претседателот на државата и Владата.

Првата "вратка" на Црвенковски најверојатно беше изведена преку неговата матична партија СДСМ, односно преку недоаѓањето на Шекеринска на лидерската средба. Втората се очекува да биде преку разговорите со Владата за идните амбасадори, каде Црвенковски, согласно Законот за надворешни работи, има можност да не се согласи со некои од предложените имиња на Груевски.

зицијата, Али Ахмети, не дојдоа. Таа затоа што сè уште му е лута на Груевски, а Ахмети затоа што оваа средба не била организирана во режија на меѓународни претставници. Уште еден пропаднат обид за меѓусебна комуникација.


За премиерот Груевски ова е само дел од агендата на опозицијата да се минира работата на Владата, односно да се прикаже неможност за дијалог и криза во државата, со што, како што вели тој, се создава впечаток дека власта не е кадарна да организира дијалог. Иако за трите клучни теми на разговорот, нов Деловник на Собранието на РМ, измени во Уставот, со кои се предвидува задолжително средно образование и измени во Изборниот законик, со кој им се дава за право на иселениците да гласаат, се веќе утврдени. Очигледно сопнувањето се случува кај гласањето на иселениците, кое опозицијата никако не може да го прифати.

И така до наредната средба, која можеби и ќе се одржи.

Дали власта и опозицијата по сè ова влегуваат во нова рунда на предизвикување политички кризи во земјава или, пак, недоаѓањето на опозицијата на веќе закажаните средби, е само обид за манипулација на јавноста, за постоење на политичка криза? Веројатно од сè по нешто.

Отсуството на дијалог меѓу власта и опозицијата де факто може да предизвика политичка криза, која подоцна може да прерасне во нешто посериозно, се разбира, доколку се оди на вариантата на прекин на функционирањето на институциите на системот. Но, од друга страна вештачки предизвиканата криза, за која говори Груевски, на опозицијата може да ѝ донесе неверојатно негативен имиџ, и минус кај меѓународните претставници, кој може да има несовладливо големи последици. Пред сè, поради фактот што ќе биде увидено дека токму таа ги кочи реформските процеси во земјава кои, пак, се особено важни за отпочнување преговори со Европската унија.

Развојот на настаните на релација власт-опозиција дополнително ќе следува, особено откако овие три важни проекти ќе влезат во собраниска процедура.



ОПОЗИЦИЈАТА ОЧИГЛЕДНО ВО РАСЧЕКОР СО ВЛАСТА. ИМА ЛИ НОВИ СЦЕНАРИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ КРИЗИ?

Власта и опозицијата се во сериозен расчекор. Соодветен пример за тоа е последната покана на премиерот Никола Груевски, адресирана до лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, за лидерска средба, на која треба да дебатираат за особено значајни прашања. Но, опозиционерката Шекеринска одлучи да не оди. Вели Груевски ја залажувал. Со едната рака ѝ пишувал покани, а со другата ја навредувал. Била многу навредена. Исто како и министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, кој токму од нејзиниот потпретседател Ивановски, беше прогласен за фашизоиден. Ред навреди, ред покани. Епилогот е нема лидерска средба, иако јавната причина за тоа, како што вели Шекеринска, е што власта им велела прифати, или прифати. Но, онаа другата, скриената, лежи некаде меѓу борбата со криминалот и корупцијата на Владата на Никола Груевски, и неодамнешното присуство во Собранието на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ на годишното излагање на претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Око за око, заб за заб!

Токму вака може да се оквалификува последниот обид на премиерот Никола Груевски да ги продолжи веќе почнатите лидерски средби со опозицијата. На последната, која беше замислена како работен појадок, се појавија тој и неговиот коалиционен партнер ДПА, односно потпретседателот Мендух Тачи. Радмила Шекеринска и нејзиниот партнер од опо-



ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia